

20170961901

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за буџетите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/05, 4/08, 103/08, 156/09, 95/10, 180/11, 171/12, 192/15 и 167/16) и член 27-а став 3 од Деловникот за работа на Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/01, 98/02, 9/03, 47/03, 64/03, 67/03, 51/06, 5/07, 15/07, 26/07, 30/07, 58/07, 105/07, 116/07, 129/07, 157/07, 29/08, 51/08, 86/08, 144/08, 42/09, 62/09, 141/09, 162/09, 40/10, 83/10, 166/10, 172/10, 95/11, 151/11, 170/11, 67/13, 145/14, 62/15, 41/16 и 153/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25.7.2017 година, донесе

ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТРАТЕШКИТЕ ПРИОРИТЕТИ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 2018 ГОДИНА

Член 1

За стратешки приоритети во 2018 година се утврдуваат:

- развој на економијата, зголемување на продуктивното вработување и подигнување на животниот стандард на граѓаните
- Република Македонија – членка на НАТО и Европската унија
- одлучна и неселективна борба со организираниот криминал и корупцијата;
- владеење на правото и изградба на независни институции;
- реформи во образованието и инвестирање во иновации и информатичка технологија;
- реформи во правосудството;
- целосно спроведување на начелата на Охридскиот рамковен договор, градење на граѓанска држава и етничка кохезија врз принципите на меѓусебна толеранција и почитување.

Приоритетите од став 1 на овој член имаат еднакво значење.

Член 2

За остварување на стратешките приоритети од член 1 став 1 од оваа одлука се утврдуваат следните приоритетни цели:

- поддршка на домашните претпријатија, пред сè на малите и средните и зголемување на нивото на платите во економијата;
- воведување на поголема праведност во даночниот систем, со цел праведна распределба на доходот и општественото богатство паралелно со обезбедувањето на транспарентност во трошењето на парите на граѓаните преку државниот буџет;
- фискална политика во функција на фискална одржливост и етапна консолидација на јавните финансии, поддршка на економијата со значителни инвестиции во инфраструктурни проекти;
- макроекономска политика насочена кон задржување на макроекономската стабилност, зголемување на конкурентноста на економијата и зголемување на вработеноста;
- создавање на поволна деловна клима со политики на соработка со бизнис-секторот, унапредување на концептот и практиките за општествена одговорност, недискриминација, зголемена ефикасност и транспарентност на институциите и целосно почитување на правната држава;
- развој на активниот туризам како потенцијал за силен локален економски развој;

- развивање на претприемништвото;
- поддршка на развојот и воведување на нови чисти (зелени) технологии за индустрискиот сектор;
- вложување во науката и истражувањето, како и во развој на нови технологии и индустрии со поголем поврат на инвестицијата;
- активна и транспарентна политика на привлекување странски директни инвестиции преку стимулирање на привлекувањето на инвестиции со поголема додадена вредност, кои обезбедуваат поврзување со домашните претпријатија;
- воспоставување на функционална мрежа на институции за социјална заштита и зголемување на капацитетите во согласност со потребите на граѓаните;
- подобрување на системот на заштита на лицата со посебни потреби, по широки консултации со невладините и професионални организации;
- Република Македонија да биде суверен, почитуван и просперитетен меѓународен субјект со иницијативи и конкретни чекори на добро осмислена и реална, државнички и професионално водена надворешна политика што ќе доведе до надминување на предизвиците и заканите по развојот и безбедноста;
- унапредување на добрососедските односи, активно учество во регионалните иницијативи и јакнење на соработката со европските и воневропските земји, на билатерален, регионален и мултилатерален план;
- водење на сериозна и силна меѓународна активност со цел Македонија да добие можност да започне преговори со ЕУ и носење на клучни стратешки одлуки базирани врз препораките на Извештајот на Прибе и итните препораки на ЕУ, како и препораките од Предпристапниот дијалог на високо ниво со ЕУ;
- активно учество во меѓународната борба против современите безбедносни закани и предизвици, вклучително тероризмот, насилниот екстремизам и феноменот на странските борци и миграциите;
- грижа за македонските национални малцинства во соседството и македонската дијаспора во светот и промоција и заштита на македонскиот национален идентитет во услови на глобален диверзитет на нациите и културите;
- одлучна и неселективна борба со организираниот криминал и корупција, како темелни реформи за владеење на правото и изградба на независни институции;
- преземање на мерки, во согласност со сите цивилизациски придобивки, на меѓународен и регионален план, да не се дозволи на кој било граѓанин на Република Македонија да му се оспорува неговата етничка, културна, јазична, религиозна, родова или друга определба;
- ставање на европската финансиска поддршка во функција на европеизација на целата држава и овозможување на достапност на ИПА средствата и за општините, училиштата, синдикатите, маргинализираните групи, работодавачите, невработените, малите и средните претпријатија, граѓанските организации, универзитетите и истражувачките институции и за неформалните групи на граѓани со зголемена транспарентност во нивното раководење и искористување;
- зајакнување на процесот на планирање, подготвување и следење на реализацијата на Националната програма за усвојување на правото на Европската унија (НПАА) како основен стратешки програмски документ во процесот на усогласување на националното законодавство со законодавството на Европската унија;
- континуирано јакнење на координативниот систем за процесот на евроинтеграции и јакнење на професионалните административни капацитети, како и зајакнување на механизмите за следење на примената на законодавната процедура во процесот на усогласување на националното законодавство со правото на Европската унија;

- зајакнување на капацитетите за координација и подготвување на националната верзија на *acquis* и ревизија на правните акти;
- оддржување и зголемување на борбената готовност на Армијата на Република Македонија;
- поддршка на другите државни институции;
- подготовки за интеграција на Република Македонија во НАТО-одбранбени и воени прашања;
- реформи во одбранбениот систем и зголемување на способностите и капацитетите на Армијата на Република Македонија за учество во меѓународни мировни мисии предводени од НАТО, ЕУ и ООН;
- градење на унитарно, мултикултурно и толерантно општество преку суштинска политичка поддршка со која Македонија ќе се гради како граѓанска држава на сите што живеат во неа: Македонци, Албанци, Турци, Срби, Власи, Роми, Бошњаци и сите други помали заедници во насока на поголема интеркултурна комуникација и градење дух на меѓусебно почитување;
- подобрување на состојбата на Ромите;
- зголемување на транспарентноста Владата на Република Македонија преку целосно имплементирање концептот на отворена влада;
- создавање услови за независно, департизирано и ефикасно судство, а со цел правдата да биде достапна до сите;
- промовирање на хумана популациона политика, унапредување на човековите права и создавање институционални капацитети за нивна ефикасна заштита;
- унапредување на правата на жените и зголемување на нивното учество во политичкиот, економскиот и јавниот живот и имплементација на родовата перспектива во креирање на политиките и буџетите;
- реформи во безбедносните служби;
- зголемување на нивото на јавна безбедност;
- департизација, отчетност и транспарентност во работата на полицијата и борбата против корупцијата;
- понатамошен развој на демократските принципи на полициското работење за подобрување на нивото на доверба меѓу граѓаните и полицијата, вклучувајќи и почитување на човековите права;
- непристрасно и недискриминирачко спроведување на законите;
- промовирање на транспарентни реформи во медиумската сфера и создавање медиумски простор за непристрасно и објективно информирање на граѓаните;
- реформи во образованието преку развивање на интегриран систем на образование кој ќе влијае врз зголемување на економскиот раст и продуктивноста на трудот, ќе ги зголемува шансите на младите за квалитетни работни места, ќе обезбеди поголема општествена интеграција во етничка, регионална, социјална и културолошка смисла и ќе го поттикнува критичко мислење и активното граѓанство;
- зголемување на ефикасноста и транспарентноста преку нов начин на управување и финансирање на универзитетот со почитување на неговата автономија и достоинството на професорите, нивна целосна одговорност за функционирање на високото образование според уставните и законските одредби во функција на зголемување на негова ефикасност и транспарентност;
- забрзување на економскиот раст преку зголемување на инвестициите во науката;
- подобрување на студентскиот живот и стандард на младите и спроведување на мерки со кои тие полесно ќе дојдат до прво вработување со цел нивно задржување во земјата;

- изградба на достапен, квалитетен и долгорочно-финансиски одржлив систем на здравствена заштита, кој ќе обезбеди нормални услови за работа на медицинскиот кадар, поголеми шанси за нивна специјализација повисоки плати, со цел да се спречи нивниот одлив во странство, ставање на граѓаните во центарот на здравствениот систем и зајакнато чувство и одговорност на поединецот за сопственото здравје и здравјето на другите;
- создавање стручна, ефикасна, отчетна и транспарентна јавна администрација;
- усогласување на работата на јавната администрација со стандардите на Европската унија заради целосна интеграција на македонскиот со европскиот административен простор;
- зголемување на земјоделските површини и на приносот и квалитетот на земјоделските производи;
- зголемување и поддршка на развојот на индустриско-преработувачките капацитети кои ќе бидат извозно ориентирани и ќе создаваат производи со повисока додадена вредност, поддршка на индустриските капацитети кои ќе овозможат супституција на увозот;
- зголемување на шумскиот фонд во Република Македонија и поквалитетно чување на шумите;
- изградба на инфраструктура што ќе значи иднина за македонската економија, а ќе ги стопира инвестициите во непродуктивни проекти;
- обезбедување на енергетска достапност до сите граѓани и претпријатија и стимулирање иновативни решенија и напредни технологии за производство на обновливи извори на енергија и намалување на учеството на фосилните горива;
- обезбедување квалитетна животна средина на граѓаните преку заштита и унапредување на животната средина во функција на исполнување на принципите на одржливиот развој;
- развивање на институционалните капацитети во функција на заштита на животната средина, природата и планирање на просторот;
- натамошно зголемување на инвестиции во животната средина и преземање на активности за намалување на климатските промени преку постигнување на понискојаглероден раст и развој;
- следење мониторинг и примена на мерки за унапредување на медиумите на животната средина, планирање и одржливо користење на просторот и природните богатства;
- создавање на функционален систем за заштита на животот и имотот на граѓаните;
- спроведување на културна политика во која клучните вредности се слободата на творештвото, еднаквоста и универзалното добро, а најважните движечки принципи се пристапноста, учеството и еднаквите услови и права за сите;
- зајакнување на капацитетите на општините, зголемување на нивната транспарентност и отчетност, продолжување со процесот на децентрализација во насока на приближување на власта до граѓаните и нивно зголемено учество при носењето на одлуките, подобрување на услугите, рамномерен развој и зголемен квалитет на живеење на целата територијата на Република Македонија;
- поддржување на политики со кои ќе се зголеми бројот на граѓани од сите возрасти, социјални групи и средини, кои секојдневно го применуваат спортот и спортско-рекреативните активности.

Член 3

Средствата потребни за финансирање на стратешките приоритети од член 1 од оваа одлука ќе се предвидат во Фискалната стратегија за периодот 2018-2020 година.

Член 4

Во рамките на буџетскиот процес за 2018 година министерствата и другите органи на државната управа ги дефинираат програмите за остварување на стратешките приоритети и приоритетните цели од членовите 1 и 2 од оваа одлука, а средствата за нивно финансирање ќе ги вклучат во максималните износи на расходи за секој буџетски корисник одделно, утврдени со буџетскиот циркулар за 2018 година.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-2698/1
25 јули 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.